



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ПРИЛЕП

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

БР. _____
од _____ .2020 год.
Прилеп

Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18), член 93 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 32/20) и член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 26 од Статутот на Општина Прилеп, Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се организира повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 6, блок 6.2, КО Прилеп, Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на блокот 6.2 е дефинирана по следниот редослед:

Планскиот опфат кој е предмет на изработка на деталниот урбанистички план е дефиниран со следните граници:

Западната граница се движи по должина на осовината на собирната улица, ул. "Трајко Николоски" со ознака С6 во должина од 648,32м', на исток оди по осовината на речното корито на река "Ореовечка" во должина од 245,45м' со што ја формира јужната граница на опфатот, потоа врти во северен правец по осовината на железничката пруга Прилеп - Битола, во должина од 845,77м' со што ја формира источната и североисточната граница на опфатот, се до почетната точка на границата на опфатот формирајќи затворен полигон со површината на планскиот опфат 161830,77 м2, односно 16,18ха.

Преметниот плански опфат е дел од четврт 6, блок 6.2 од Планска документација – измена и дополнување на Генерален урбанистички план за град Прилеп, донесен со одлука на Советот на општина Прилеп бр. 25-2888/5 од 28.12.2015 год.

Во рамките на планскиот опфат најзастапена е група на класа на намена А - домување, потоа групата класа на намена Г – производство, дистрибуција и сервиси и основната класа на намена Д2 – заштитно зеленило.

Повторната јавна анкета и јавната презентација по Предлог Детален урбанистички план за четврт 6, блок 6.2, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Прилеп.

Повторната јавна анкета ќе трае 10 работни дена од денот на објавувањето на Соопштението, односно од 02.12.2020г. до 16.12.2020г. секој работен ден од 8,30 до 15,30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Повторната јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 14.12.2020 година, понеделник, во 13:00 часот во просториите на Општина Прилеп.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски